

Назив на фирмата				
Назив на фирмата /на Англиски/.....				
Скратен назив на фирмата				
ЕМБС		ЕДБ		
/ Број на деловен субјект /		/ Единствен даночен број /		
Претежна дејност /шифра/.....				
Вид на упис во Централен Регистар на РМакедонија		ТП <input type="checkbox"/>	ДОО <input type="checkbox"/>	ПСС <input type="checkbox"/>
		АД <input type="checkbox"/>	ДООЕЛ <input type="checkbox"/>	ЈНУ <input type="checkbox"/>
			ЈП <input type="checkbox"/>	Друго <input type="checkbox"/>
Сопственост:	Приватна <input type="checkbox"/>	Општествена <input type="checkbox"/>	Државна <input type="checkbox"/>	Мешовита <input type="checkbox"/>
Капитал:	Домашен <input type="checkbox"/>	Странски <input type="checkbox"/>	Мешовит <input type="checkbox"/>	
Големина:	Мала <input type="checkbox"/>	Средна <input type="checkbox"/>	Голема <input type="checkbox"/>	
Жиро сметка				
Банка депонент.....				
Адреса				
Град/Н.место		Општина	ПБ:	
Тел:	Факс:	Мобилен:		
Е-адреса:		WEB страна:		
Број на бар-кодови: 10 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 10,000 <input type="checkbox"/> 100,000 <input type="checkbox"/>				

ПРИСТАПНИЦА

за членување во Асоцијацијата за GS1 стандарди GS1 Македонија

Со потпишување на оваа Пристапница го прифаќаме Статутот и Договорот за членство во GS1 Македонија и се обврзуваме дека:

- годишната членарина и надоместокот за користење на GS1 бројот ќе ги подмируваме по добиеното задолжение од GS1 Македонија;
- ќе се придржуваме на нашите обврски од Статутот, Договорот и оваа Пристапница;
- GS1 системот ќе го користиме според утврдените GS1 правила и технички стандарди;
- преземаме одговорност за секоја наша евентуална повреда на правото на интелектуална сопственост, злоупотреба на GS1 системот или неизвршување на нашите обврски кон GS1 Македонија;
- ќе го подмириме барањето за надоместок на штета за неовластено користење на GS1 системот и GS1 стандардите, во износ од 100.000 денари;
- доделеното право за баркодирање, ниту дел ниту во целина, нема да го отстапиме, пренесеме или препродаеме на трето лице;
- во рок од 15 дена ќе ја известиме GS1 Македонија за секоја организациона промена (промена на адреса, на овластеното лице, други контакт информации и сл.);
- по евентуалниот престанок на нашето членство во GS1 Македонија, ќе го вратиме Решението за доделениот Матичен GS1 број и ќе престанеме истиот да го користиме.

Дата _____

М.П.

Директор

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)